

MERCEDES OCEAN



На автомобилскиот саем, кој наскоро треба да се одржи во Детроит, во САД, "MERCEDES-BENZ" ќе го претстави новиот модел од својата палета Ocean Drive, луксузен кабриолет врз основа на новата S класа. Доколку за момент не им се обрне внимание на LED светлата и на атрактивните детали, како што се рачките на вратите, во овој модел сигурно ќе може да се прочита почетокот на приказната за создавање нов престижен модел со трокрака звезда. Традицијата на создавање вакви модели кај овој концерн е долга неколку децении. Конкретно, моделот е поставен на продолжената платформа од моделот S600. Овде и нема крај на иновативноста. Секако моторот е V 12, а на предниот дел на возилото доминира огромна маска во куќен стил. Моделот има четири врати кои водат до внатрешноста од соништата. Од посебностите треба да се истакне платнениот кров, страничната врата без рамка, како и сè уште посебниот Airscarf систем за греење на главите на патниците и на возачот.

DRIVE

ПРЕТСТАВЕН НОВИОТ МОДЕЛ НА ROLS ROJS



Свеченото претставување на новиот модел на луксузниот автомобил Rols Rojs "Phantoms" се одржало пред елитниот хотел во Хонг Конг "The Peninsula". Спектаклот кој се одвивал пред хотелот никого не го оставил рамнодушен. Четирнаесет нови возила Rols Rojs биле паркирани пред хотелот, со што дополнително го привлекувале вниманието на луѓето. Автомобилите Rols Rojs ги претставиле главните членови на одборот и сопственикот на хотелот "The Peninsula", кој бил особено воодушевен, бидејќи "фантомите" биле обоени во боја на хотелот, темнозелени. Сите автомобили биле рачно изработени во фабриката на Rols Rojs во Гудвуд, на јужниот брег на Англија.



ФЛЕШ ВЕСТИ

SAMUEL L. JACKSON SE ЗАКИТИ СО МАУБАШ!

Неодамна, Samuel L. Jackson во придружба на сопругата La Tanya го посетиле Maybach Centre of Excellence за да ја активира својата нарачка на неговото ново лимено милениче. Познатиот американски артист ја избрал луксузната верзија на Maybach со нагласена спортска S нота. Исто така, со оглед на јачината на калифорниското сонце, кровот на возилото е обложен со соларни ќелии, кои даваат посебна енергија за регулацијата на микроклимата во возилото. Samuel L. Jackson веќе неколку години е верен фан на "трикраката ѕвезда". Во неговата гаража моментно се наоѓаат најновата S класа и мерцедесовиот класик, моделот SE 280 кабрио.